



# Kanlux

## MERGE JQ-O

- GB**
- DE**
- FR**
- ES**
- IT**
- DK**
- NL**
- SE**
- FI**
- NO**
- PL**
- CZ**
- SK**
- HU**
- RO/MD**
- GR**
- MK**
- SI**
- RS/HR**
- BG**
- RU/BY**
- UA**
- LT**
- LV**
- EE**



www.kanlux.com

2014/04 | 69

Sensors nicht überschreiten: s. Zeichnungen. Vor der Inbetriebnahme muss die ordnungsgemäße mechanische Befestigung und der elektrische Anschluss geprüft werden. Das Produkt kann an ein Elektrizitätsnetz angeschlossen werden, das die gesetzlich festgelegten Energiestandards erfüllt.

### FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Produkt zur Verwendung im Innenbereich. Das Produkt schaltet die Beleuchtung unter dem Einfluss sich bewegender Objekte ein / aus.

### BETRIEBSHINWEISE / WARTUNG

Die Wartung bei abgeschalteter Energieversorgung durchführen. Nur mit weichen und trockenen Stoffen säubern. Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden. Das Produkt nicht bedecken. Das Produkt darf an keinem Ort benutzt werden, an dem ungünstige Umgebungsbedingungen herrschen, z. B. Staub, Feinstaub, Wasser, Feuchtigkeit, Vibrationen usw. Das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen montieren. Sich bewegende Objekte (z. B. Autos) können eine zufällige Aktivierung des Sensor auslösen. Unter dem Einfluss starker elektromagnetischer Störungen kann es zu Störungen bei der Arbeit des Produkts kommen. Das Produkt ist nicht für den Industriegebrauch bestimmt.

### ERLÄUTERUNGEN ZU DEN VERWENDETEN MARKIERUNGEN UND SYMBOLEN

P1: Nennspannung, Frequenz.  
P2: Dedizierte Leistung der Leuchtquelle.  
P3: Das Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien.  
P4: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit mehr als 12mm Durchmesser.  
P5: Klasse II. Produkt, bei dem als Schutz vor elektrischem Schlag außer der Grundisolierung auch eine doppelte oder verstärkte Isolierung verwendet wird.  
P6: Nur für die Verwendung im Innenbereich.  
P7: Mikropause zwischen den Kontakten des Relais.  
P8: Das Symbol bedeutet, dass das Produkt auf einer Unterlage aus normal brennbarem Material installiert und verwendet werden kann.

### CAMBIO E PROTEZIONE

Auf Sauberkeit und die Umwelt achten. Wir empfehlen die Trennung der Verpackungsbälfe.  
P9: Diese Kennzeichnung weist auf die Notwendigkeit hin, gebrauchte elektrische und elektronische Geräte selektiv zu sammeln. Solche gekennzeichneten Produkte dürfen nicht zusammen mit normalem Müll entsorgt werden. Bei Zuwiderhandlung droht eine Geldstrafe. Diese Produkte können schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein und erfordern eine spezielle Form der Umwandlung / der **ANMERKUNGEN / HINWEISE**

Die Nichtbeachtung der Empfehlungen der vorliegenden Hinweise kann u.a. zu Bränden, Verbrennungen, Stromschlägen, physischen Verletzungen und anderen materiellen und immateriellen Schäden führen. Zusätzliche Informationen zu den Produkten der Marke Kanlux sind auf der Seite [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com) erhältlich. Kanlux S.A. haftet nicht für Schäden, die aus dem Nichtbeachten der Empfehlungen der vorliegenden Hinweise resultieren.

### FR

#### DESTINATION / APPLICATION

Produit destiné à l'utilisation dans les ménages et aux destinations générales.

#### INSTALLATION

Modifications techniques réservées. Avant de commencer l'installation lisez le mode d'emploi. Installation doit être effectuée par une personne possédant les certificats d'aptitude convenables. Toutes les opérations doivent être effectuées avec la tension débranchée. Il faut rester très prudent. Schéma de l'installation: voir les images. Ne pas dépasser la puissance max. de la charge du capteur: voir les images. Avant la première mise en marche il faut s'assurer si le fixation mecanique est correct ainsi que la connection électrique. Produit peut être branché au réseau d'alimentation qui est conforme aux standards de qualité d'énergie définis par la loi.

#### CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Utiliser le produit uniquement à l'intérieur des locaux. Produit allume et éteint automatiquement l'éclairage suite au mouvement des objets.

#### RECOMMANDAZIONI D'USO E MANUTENZIONE

Maintenance doit être effectuée avec l'alimentation débranchée. Nettoyer uniquement avec les tissus secs et délicats. On ne peut pas utiliser les produits nettoyeurs chimiques. Ne pas couvrir le produit. Produit ne peut pas être utilisé dans l'endroit où conditions défavorables par exemple: poussière, eau, humidité, vibrations etc. Mettre en place le produit loin des sources de chaleur. Objets en mouvement (p. ex. voitures) peuvent entraîner l'activation instantanée du capteur. Dans la zone de l'influence de fortes perturbations électromagnétiques le dysfonctionnement du produit peut survenir. Le produit n'est pas destiné à des fins industrielles.

#### EXPLICACION DE LOS MARQUAJES E DE LOS SIMBOLOS UTILIZADOS

P1: Tension nominal, frecuencia.  
P2: Puisseance nominale de la source de lumière.  
P3: Produit conforme aux Directives de l'Union Européenne (UE).  
P4: Protection contre les états solides dépassant 12mm.  
P5: 2ème classe. Produit où la protection contre la commotion électrique est assurée, outre l'isolement de base, l'isolement double ourenforce appliqué.

P6: Utiliser uniquement à l'intérieur des locaux.

P7: „Micro-écart” entre les contacts du conducteur.

P8: Symbole signifie la possibilité de l'installation et de l'utilisation du produit dans / sur le sous-sol en materiel normalement combustible.

#### PROTECCION DE L'ENVIRONNEMENT

Gardez la propriété et protégez l'environnement. La ségrégation des déchets d'emballage est recommandée.  
P9: Ce marquage indique la nécessité de la collecte selective des appareils électriques et électroniques usés. Les produits marqués de cette façon ne peuvent pas, sous la peine d'amende, être jetés aux poubelles avec les déchets ordinaires. Ces produits peuvent être nuisibles pour l'environnement et pour la santé des hommes, il exigent les formes spéciales de la transformation / de la récupération / du recyclage et de la neutralisation.

#### REMARKOS / INDICATIONS

La non observation des indications du présent, ode d'emploi peut entraîner par exemple aux incendies, aux brûlures, à la commotion électrique, aux lésions physiques et aux autres dommages matériels et immatériels. Les informations supplémentaires concernant les produits de la marque Kanlux sont accessibles sur le site [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com) Kanlux S.A. n'encourt pas de responsabilité pour les dommages résultant de la non observation du présent mode d'emploi.

### ES

#### DESTINACIÓN / USO

Producto destinado a uso doméstico y de uso general.

**INSTALLACIÓN**  
Cambios técnicos reservados. Antes de empezar la instalación lea la instrucción. La instalación debe ser realizada por una persona autorizada. Todas las tareas deben ser ejecutadas con la alimentación desconectada. Hay que tener máximo cuidado. Esquema de instalación: véase los dibujos. No sobrepasar la potencia máxima de la carga del captador: véase los dibujos. Antes de empezar el primer uso hay que asegurarse que la fijación mecánica y conexión eléctrica son correctas. El producto puede ser conectado con la red de alimentación que cumpla con los estándares de calidad de energía definidos en la normativa vigente.

#### DATOS DE FUNCIONAMIENTO

Usar el producto dentro de los locales. El producto automáticamente enciende y apaga la luz bajo la influencia de objetos en movimiento.

#### RECOMENDACIONES DE EXPLOTACION / MANTENIMIENTO

Ejecutar los trabajos de mantenimiento con la alimentación desconectada. Limpiar sólo con un paño suave y seco. No usar productos químicos de limpieza. No tapar el producto. No usar el producto en los lugares en los cuales hay condiciones ambientales desfavorables, por ejemplo el polvo, agua, humedad, vibraciones, etc. Instalar el producto lejos de los fuentes de calor. Los objetos que se

mueven (por ejemplo los coches) pueden activar accidentalmente el sensor. En el área de la actividad de fuertes perturbaciones electromagnéticas pueden aparecer perturbaciones en el trabajo del producto. El producto no está destinado para el uso industrial.

#### EXPLICACIÓN DE SIGNOS Y SÍMBOLOS USADOS

P1: Tension nominal, frecuencia.  
P2: Potencia dedicada de la fuente de luz.  
P3: El producto cumple los requisitos de las Directivas de la Unión Europea (UE) aplicables.  
P4: Protección contra cuerpos sólidos superiores a 12mm.  
P5: Clase II. El producto en el cual la protección contra la descarga eléctrica cumple, aparte del aislamiento básico, el aislamiento doble o reforzado.

P6: Usar sólo en el interior de locales / habitaciones.  
P7: Microdistancia entre los contactos del conmutador.  
P8: El símbolo significa la posibilidad de instalar y usar el producto sobre una superficie del material que se quema normalmente.

#### PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Cuida la limpieza y el medio ambiente. Recomendamos la clasificación de desechos que quedan de empaquetamiento.  
P9: Esta señalización significa la necesidad de colección clasificada del equipo eléctrico y electrónico usado. Los productos con tal enmarcación no se debe tirar a la basura común so pena de multa, junto con otros desechos. Estos productos pueden ser dañinos para el medio ambiente y la salud humana, por lo que se requiere una forma especial de tratamiento / recuperación / reciclaje / neutralización.

#### NOTAS / INDICACIONES

La observación de estas recomendaciones puede provocar, por ejemplo, un incendio, quemaduras, descargas eléctricas, lesiones físicas y otros daños materiales y no materiales. Informaciones adicionales sobre los productos de Kanlux se encuentran en la siguiente página web: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

Kanlux S.A. no es responsable de los efectos que se desprenden de la observación de recomendaciones de esta instrucción.

### IT

#### DESTINAZIONE / USO

Prodotto destinato all'uso in ambito domestico e in ambiti generali.

#### ASSEMBLAGGIO

Modifiche tecniche riservate. Prima di procedere con l'assemblaggio si prega di consultare le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato da una persona con appropriata competenza. Eseguire qualsiasi operazione con l'alimentazione disinserita. E' necessario adottare particolare cautela. Schema di assemblaggio: vedi illustrazioni. Non superare il carico massimo di potenza del sensore: vedi illustrazioni. Prima del primo utilizzo, occorre accertarsi che il fissaggio meccanico e il cablaggio elettrico siano corretti. Il prodotto può essere collegato ad una rete d'alimentazione che soddisfi gli standard di qualità energetici definiti dalla legislazione.

#### CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Prodotto da utilizzare in ambienti interni. Il prodotto accende e spegne automaticamente la luce sotto l'influenza di oggetti in movimento.

#### RACCOMANDAZIONI D'USO E MANUTENZIONE

Seguire la manutenzione solo con l'alimentazione disinserita. Pulire esclusivamente con un panno delicato e asciutto. Non utilizzare detergenti chimici. Non coprire il prodotto. Non utilizzare il prodotto in luoghi con avverse condizioni ambientali, quali sporco, polvere, acqua, umidità, vibrazioni, ecc. Montare il prodotto lontano da fonti di calore. Oggetti in movimento (ad esempio, autovetture) possono causare l'attivazione accidentale del sensore. Sotto l'azione di forti interferenze elettromagnetiche possono verificarsi alterazioni nel funzionamento del prodotto. Il prodotto non è destinato a scopi industriali.

#### SPIEGAZIONE DELLE INDICAZIONI E DEI SIMBOLI USATI

P1: Tensione nominale, frequenza.  
P2: Potenza dedicata della sorgente luminosa.  
P3: Il prodotto soddisfa i requisiti delle Direttive dell'Unione Europea (UE).  
P4: Protezione contro i corpi solidi superiori a 12mm.  
P5: Classe II. Prodotto in cui la protezione contro la folgorazione è realizzata, oltre che con l'isolamento di base, con l'applicazione di un isolamento doppio o rinforzato.

P6: Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni.

P7: Distanza tra i contatti del relè.

P8: Il simbolo indica la possibilità di installazione e utilizzo del prodotto su una base di materiale normalmente infiammabile.

#### PROTEZIONE AMBIENTALE

Prenditi cura della pulizia e dell'ambiente. Si consiglia la differenziazione degli imballaggi da smaltire.  
P9: Questa etichetta indica la necessità di raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I prodotti con questa etichetta, a pena di ammenda, non possono essere smaltiti nella spazzatura ordinaria insieme ad altri rifiuti. Questi prodotti possono essere dannosi per l'ambiente e la salute umana, e richiedono particolari forme di trattamento / recupero / riciclaggio / neutralizzazione.

#### AVVERTENZE / SUGGERIMENTI

Non attendersi alle raccomandazioni di queste istruzioni si possono provocare, ad esempio, incendi, scottature, scosse elettriche, lesioni fisiche e altri danni materiali e immateriali. Ulteriori informazioni sui prodotti con marchio Kanlux sono disponibili all'indirizzo: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

Kanlux S.A. non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze scaturenti dall'inosservanza delle prescrizioni contenute in queste istruzioni.

### DK

#### BESTEMMELSE / ANVENDELSE

Produktet egner sig til brug indefor husstanden og til almindeligt brug.

#### MONTAGE

Der tages forbehold for tekniske ændringer. Læs venligst vejledning for De produkt, inden det monteres. Montage skal foretages af en autoriseret installer. Afbryd altid strømmen inden installation, vedligeholdelse og reparation påbegyndes. Installationen skal udføres med særlig forsigtighed. Montageskema: se figurene. Ssensorens maksimale belastningskraft bør ikke overstiges; se figurene. Før produktet benyttes første gang kontrolleres der, om produktet er blevet monteret og tilsluttet til spænding korrekt. Produktet kan tilsluttet til et forsyningsnet, der opfylder energikvalitetsstandarder ifølge loven.

#### FUNKTIONELLE EGENSKABER

Produktet skal kun anvendes indenfor. Produktet tændes og slukkes automatisk under påvirkning af bevægende genstande.

#### DRIFTSANBEFALINGER / VEDLIGEHOLDELSE

Afbryd altid strømmen inden vedligeholdelse påbegyndes. Rengør udelukkende med et rent blødt klud. Ingen kemiske rengøringsmidle kan anvendes. Produktet må ikke dækkes. Produktet bør ikke anvendes under ugunstige betingelser som f. eks. støv, vand, fugtighed, vibrationer osv. Produktet bør monteres væk fra varmekilder. Forskellige bevægende genstande (f. eks. biler) kan forårsage sensorens tilfældige aktivering. Der kan opstå nogle forstyrrelser under produktets drift på et område med stærke elektromagnetiske forstyrrelser. Produktet må ikke anvendes inden for industri.

#### FORKLARING PÅ ANVENDETE SYMBOLER OG BETEGNELSER

P1: Nominel spænding, frekvens.  
P3: Produktet er i overensstemmelse med EU-direktiver.  
P4: Beskyttelse mod faste legemer større end 12mm.  
P5: II klasse. Produktet er forsynet med en grundlæggende isolering som beskyttelse mod elektrisk stød og desuden med en dobbelt eller ekstra styrket isolering.  
P6: Skal anvendes udelukkende indvendigt.  
P7: Mikropause mellem relækontakter.  
P8: Symbolet betyder, at produktet kan installeres og anvendes på et almindeligt brændbart underlag.

#### MILJØBESKYTTELSE

Tag hensyn til miljø. Vi anbefaler at segregere emballageaffald. P9: Symbolet angiver, at det er nødvendigt at samle brugt elektrisk og elektronisk udstyr selektivt. Produkter med dette symbol må ikke

behandles som husholdningsaffald. Sådanne produkter kan være miljø- og sundhedsskadelige, derfor bør de segregeres, bortskaftes og genvindes på en særlig måde.

#### ANMÆRKNINGER / INSTRUKTIONER

Fejlagtig anvendelse af vejledningens anbefalinger kan føre til f. eks. brand, kropslige skadninger, elektrisk stød, ulykker, fysiske skader og materielle eller immaterielle skader. Yderligere informationer om Kanlux produkter kan findes på [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

Kanlux S.A. påtager sig intet ansvar for skade, der opstå ved fejlagtig anvendelse af denne vejledning.

### NL

#### BESTEMMING / TOEPASSINGSGEBIED

Product bestemd voor gebruik inhuishouding en ruimen van algemeen gebruik.

#### MONTAGE

Technische veranderingen gereserveerd. Voor montage lees instructie. Montage zou kwalificerende persoon uitvoeren. Alle operaties doen bij losgekoppelde stroomtoesluiting. Men moet bijzondere voorzichtigheid houden. Montagesbeeld: kijk afbeelding. Max. toegelaten kracht van sensor: kijk afbeelding. Voor eerste gebruik moet men mechanische montage en elektrische aansluiting controleren. Het product kan aangesloten worden tot elektrische leiding die voldoet aan energie kwaliteits regels bepaald door de wetgeving.

#### FUNCTIONAAL EIGENSCHAPPEN

Product gebruiken in binnenuimen. Product gaat automatisch aan en uit onder de invloed van zich bewegende objecten.

#### GEbruiksAANWIJZING / KONSERVATIE

Konservatiewerken alleen bij losgekoppelde elektriciteit. Schoonmaken alleen met delicate en droge stoffen. Niet gebruiken chemische schoonmaakmiddelen. Product nie gebruiken

waar niet goede omstandigheden zijn, bij voorbeeld: stof, water, vocht, vibraties, e.z.v. Product monteren ver van warme bronnen. Zich bewegende objecten (autos) kunnen toevallig activatie vnsensor veroorzaken. In omgeving van sterke elektromagnetische storingen kunnen ook werkstoringen van het product voorkomen.

Product niet goed voor industrielebruik.

#### VERKLARING VAN GEbruIKTE SYMBOLEN EN AFKORTINGEN

P1: Ingangsstroomspanning, frequentie.  
P2: Gewezone kracht van lichtbron.  
P3: Product voldoet aan de Europese Normen (EU).  
P4: Bescherming voor vaste lichame grooter dan 12mm.  
P5: Klas II. Product, waarin bescherming tegen elektrische schok geven, buiten basis isolatie, dubbel of versterkte isolatie.  
P6: Gebruiken alleen binnen.  
P7: Mikroafstanden tussen eindens.  
P8: Symbool betekend mogelijkheid van montage en gebruik van het product in/op normaal ontvlambaar oppervlak.

#### MILIEUBESCHERMING

Houd schoonheid en beschermd het milieu. Aanbevolene verpakking afvalscheiden.

P9: Dat symbool betekend selectieve verzameling van gebruikte elektrische en elektronische goederen. Producten met zulke symbool onder dwang van boete kan je niet tot gewone afval goien. Zulke producten kunne schadelijk zijn voor het milieu en gezondheid van mensen. Ze hebben aparte form van verwerken / herstel / recycling / inactivatie nodig.

#### LET OP / BUZONDERDEHEN

Zich niet houden aan regelingen van deze instructie kan leiden onder anderen tot brand, verbrandingen, overspanningen, en ander materieel schade, fysieke schade. Verwijzen informatie over producten van merk Kanlux zijn op: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com) te vinden.

Kanlux S.A. kan niet aansprakelijk gemaakt worden voor effecten ontstaan door zich niet te houden aan deze instructie.

### SE

#### ÄNDAMÅL / ÄNDRNING

Produkten är avsedd för hushållsanvändning och allmänna ändamål.

#### MONTERING

Medlemsbehåll för tekniska förändringar. Läs igenom bruksanvisningen före montering. Montering ska utföras av behörig person. Alla handlingar ska utföras med spänningen avstängd. Iaktta särskild försiktighet. Monteringsritning: se illustrationer. Överskrid inte mottagarens maximala belastningseffekt: se illustrationer. Kontrollera före första användning att den mekaniska infästningen och den elektriska anslutningen har utförts på ett korrekt sätt. Produkten får kopplas till ett matningsnät som uppfyller de i lag angivna standarderna för elkvalitet.

#### FUNKTIONELLA SÄDRÅG

Produkten är avsedd för inomhusanvändning. Produkten tänds och släcker belysningen automatisk när detektor har löst ut till följd av rörelse.

#### REKOMMENDATIONER FÖR DRIFT / UNDERHÅLL

Utför underhåll med spänningen avstängd. För rengöring använd endast mjuka och torra dukar. Använd inga kemiska rengöringsmedel. Täck inte över produkten. Använd inte vatten, fukt, vibrationer m.m. Montera produkten långt från varmekällor. Röriga objekt (t.ex. bilar) kan förorsaka en tillfällig aktivering av mottagaren. Under inverkan av starka elektromagnetiska störningar kan det förekomma störningar i produktens drift. Produkten är inte avsedd för industriella ändamål.

#### FÖRKLARING AV TECKEN OCH SYMBOLER

P1: Märkspänning, frekvens.  
P2: Ljuskällans effekt.  
P3: Produkten överensstämmer med kraven i Europeiska gemenskapens (EG) direktiv.  
P4: Skydd mot fasta föremål större än 12mm.  
P5: Klass II. Produkten är utrustad med skydd mot elektriska stötar genom dubbel eller förstärkt isolering eller förstärkt isolering utöver den grundläggande isoleringen.  
P6: Får bara användas inomhus.  
P7: Mikroavstånd mellan kontakterna på reläet.  
P8: Symbolen betyder att produkten kan monteras och användas i/på underlag av normalt brännbart material.

#### MILJÖSKYDD

Ta hand om miljön. Vi rekommenderar källsortering av förpackningsavfall.

P9: Detta märke visar nödvändigheten av separat insamling av förbrukade elektriska och elektroniska produkter. Produkter med sådan märkning får inte, vid vite, kastas i vanliga sopor tillsammans med annat avfall. Sådana produkter kan vara skadliga för miljön och människors hälsa, de kräver särskilda former av behandling / återvinning / återanvändning / bortskaifning.

#### ANMÄRKNINGAR / ANVISNINGAR

Underlåtenhet att följa rekommendationerna i denna bruksanvisning kan leda till t.ex. brand, brännsår, elektriska stötar, kroppsskador samt andra materiella och icke - materiella skador. Ytterligare information om Kanlux produkter finns på [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

### FI

#### TARKOITUKSET / SOVELLUTUKSET

Tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön. - ja yleiskäyttöön.

#### ASENNUS

Tuotteen teknisiä muutoksia ei sallita. Lue alla olevat ohjeet ennen asennuksen aloittamista. Ainoastaan asianmukaisti valtuutetun henkilön tulisi suorittaa asennukset. Kaikkia toimenpiteitä on suoritettava virran ollessa katkaistuna. On toimittava erittäin varovasti. Asennuskaava: katso kuvaa. Älä missään tapauksessa ylitä anturin suurinta käyttötehoa: katso kuvaa. Ennen käyttöönottoa varmista, että kiinnitys ja sähköliittäntä on suoritettu oikein. Tuotetta on käytettävä ainoastaan sellaiseen sähköverkkoon, joka täyttää laissa määrittäyty sähköständerä.

### OMINAISUUDET

Tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön. Tuote automaattisesti kytkee valaistuksen päälle ja pois päältä liikkuvien kohteiden esiintyessä.

#### KÄYTTÖSUOSITUKSET / HUOLTO

Huolto on suoritettava virran ollessa katkaistuna. Puhdista tuotetta ainoastaan kostealla liinalla, kankailla, kankaila. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita. Älä peitä tuotetta. Tuotetta ei saa käyttää, jos ympärillä on seuraavia kielteisiä ympäristötekijöitä: polvy, vesi, kosteus, tärinä jne. Älä asenna tuotetta lämmön lähteen lähellä. Liikuttava kohteet (esim. auto) saattavat aiheuttaa anturin asennuksen aktivoinnin. Voimakkat sähkömagneettiset häiriöt saattavat vaikuttaa tuotteen toimintaan. Tuote ei ole tarkoitettu teollisuuskäyttöön.

#### MERKINTÖJEN JA MERKKIEN SELITYS

P1: Nimellispännite, taajuus.  
P2: Valonlähteen suositeltu teho.  
P3: Tuote täyttää EU:n direktiivien vaatimuksia.  
P4: Suojaus yli 12mm: n kokeiltu kinttaaneilla.  
P5: II luokkaa. Tuote, jossa sähköisuusuoja on paitsi peruseristettä toimii kaksinkertainen tai vahvistettu eriste.  
P6: Soveltuu ainoastaan sisäkäyttöön.  
P7: Releen kontaktien mikrovälily.  
P8: Merkki tarkoittaa, että tuote soveltuu asennettäväksi ja käytettäväksi normaalisti palavalla alustalla / palavassa alustassa.

#### YMPÄRISTÖSUOJELU

Pääluokka ympäristöstä. Suosittelemme lajittelemaan pakkauksen purun jälkeisiä jätteitä.

P9: Tämä merkinä tarkoittaa sitä, että kuluneet sähkölaitteet on kierrätettävä. Näin merkittyyä laitteita ei saa heittää talousjätteen joukkoon sakan uhallä. Täälliset tuotteet saattavat olla haitallisia ympäristölle ja terveydelle sekä vaativat erityistä käsittelyä, talteenotto-kierrätyä-tai hävitysmenetelmää.

#### TIEDOT / OHJEET

Tämän käyttöohjeen määräyksiin laiminlyöni voi aiheuttaa esim. palon, päänvamman, sähköiskun, loukkaantumisen sekä muita aineellisia / aineettomia vahinkoja. Lisätietoja Kanlux-merkistä tuotteista löytyy osoitteesta [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

Kanlux S.A. ei ole vastuussa tämän käyttöohjeen määräyksiin laiminlyönistä juhtuvista seurauksista.

### NO

#### ANVENDELSE - OG BRUKSOMRÅDER

Produkt til anvendelse i husholdninger eller til generel bruk.

#### MONTASJE

Tekniske endringer forbeholdt. Les bruksanvisningen før du begynner montasjen. Montasjen bør utføres av en berettiget person. Alle handlinger foretas med strømforsyning slått av. Vær ekstra forsiktig. Monteringskjema: se bilder. Må ikke overskrides følerens maksimale belastningskraft: se bilder. Før første bruk kontroller at produktet er riktig mekanisk festet og elektrisk tilkoblet. Produktet må ikke kobles til et forsyningsnett som ikke oppfyller lovmessige kvalitetskrav for energi.

#### FUNKJONSDESCRIPTION

Produkt skal brukes innendørs. Produktet skrur automatisk på og av når det detekterer bevegelse.

#### BRUKSANBEFALINGER / VEDLIKEHOLD

Vedlikeholdes med strømforsyning slått av. Renses kun med delikate og tørre tekstiler. Bruk ikke kjemiske rensmidler. Ikke dekk produktet. Produkt skal ikke brukes på steder med dårlige omgivelsesforhold, f.eks. støv, vann, fuktighet, vibrasjoner osv. Produktet skal monteres fjært fra varmekilder. Bevægende objekter (f.eks. biler) kan tilfeldigvis aktivere føleren. I områder med sterke elektromagnetiske forstyrrelser kan produktet bli feilfunksjonelt. Produktet er ikke egnet til industriformål.

#### FORKLARING PÅ BRUKTE BETEGNELSER OG SYMBOLER

P1: Nominal spenning, frekvens.  
P2: Lyskildens dekkerte effekt.  
P3: Produktet oppfyller kravene i Den Europeiske Unions (EU)s direktiver.  
P4: Beskyttelse mot faste legemer større enn 12mm.  
P5: Klasse II. Produkt som beskyttes mot elektrisk sjokk både med basisisolasjon og dobbelt eller styrket isolasjon.  
P6: Kan brukes kun innendørs.  
P7: Mikroskopellomrom mellom kontakter på avsenderen.  
P8: Symbolet betyr at produktet kan installeres og brukes på en overflate av et normalt brennbart material.

#### MILJØVERN

Ta vare på renslighet og miljøet. Vi anbefaler

**HASZNÁLATI JAVASLATOK / KARBANTARTÁS**
Tisztítás kizárólag finom és száraz textilruhákkal végezhető. Tilos a vegyi tisztítószerek használata. A terméket lefedni tilos. A termék kezdezötlen - por, víz, pára, részecskék stb. - környezetben nem használható. A terméket a hőforrásoktól távol kell tartani. Megelőző objektumok (pl. gépkecskék) az érzékeny véletlenül is aktiválhatják. Erős elektromágneses eltérések hatására a termék működésében is zavarok léphetnek fel. A termék ipari célokra nem alkalmas.

**AZ ALKALMAZOTT JELEK ÉS SZÍMBÓLUMOK MAGYARÁZATA**

P1: Névleges feszültség, frekvencia.

P2: A fényforrás dedikált teljesítménye.

P3: A termék megfelel az Európai Unió irányelvek követelményeinek.

P4: Védelem a 12mm-nél nagyobb szilárd testek ellen.

P5: II. osztályú. Olyan termék, amelyben az alapvető szigetelésen kívül áramütés elleni védő elemként található még a dupla vagy erősített szigetelés.

P6: Csak beltéri használatra.

P7: Mikroszűnet a relékontaktusok között.

P8: Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék szerelhető a normális körülményekben gyűlelőny alapon

**KÖRNYEZETVEDELEM**

Ügyeljen a tisztaságra és a környezetre. Javasolt a csomagolási hulladék szegregációja.

P9: Ez a jel mutatja az elhasználódott elektromos és elektronikus elemek újrahasznosított anyagokból készültességét. Így megjelölt termékek a bírság kiszabásának a terhé alatt szokásos szeméttárolóba nem dobhatók ki. Ilyen termékek károsak lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, a feldolgozás / újrahazosítás / kezelés / hatástalanítás különös formáját igénylik.

**TANÁCSOK / JAVASLATOK**

A jelen útmutató figyelmen kívül hagyása a tűz, áramütés, égés, testi sérülés és egyéb anyagi és nem anyagi kár veszélyével járhat. További információ a Kanlux termékeiről a www.kanlux.com

szimbólumok kaphatók. A termék használata során a Kanlux S.A. nem vállal felelősséget a jelen útmutató figyelmen kívül hagyásának az eredményeiért.

<b>RO</b> <b>MD</b>
<b>SCOPUL / FOLOSIREA</b>
Produsul destinat utilizării în gospodării și de uz general. <p><b>MONTAJUL</b></p> <p>Modificări tehnice rezervate. Înainte de a trece pentru instalarea cîteste instrucțiuni Persoana de instalare ar trebui să fie cu autoritatea competentă. Orice acțiune face după oprirea alimentării. Trebuie făcută atenția mare. Verificați montajului: a se vedea ilustrații. A nu se depăși puterea maximă de încărcare a senzorului: a se vedea ilustrații. Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că o conexiune buna de montare mecanice și electrice. Produsul poate fi conectat la rețea, care să corespundă standardelor de calitate definite de legislația de energie.</p> <p><b>CHARACTERISTICE FUNCTIONALE</b></p> <p>Utilizați numai în interior. Dispozitiv aprinde și stinge automat lumina sub influența unor obiecte în mișcare.</p> <p><b>RECOMANDARILE DE OPERARE / INTRETINERE</b></p> <p>Întreținerea se face cu alimentarea oprirea. Curată numai cu țesături delicate și uscate. Nu folosiți detergenți chimice. A nu se acoperă produsul. Nu se utilizează produsul într-un loc în cazul în care predomina condițiile de mediu negative, cum ar fi murdărie, praf, aer, umiditate, vibrații, etc. Produsul trebuie mutat departe de sursele de căldură. Obiecte în mișcare (de exemplu, autoturisme) poate determina activarea accidentală a senzorului. Sub acțiunea de interferență puternică electromagnetică pot să apară probleme cu funcționarea aparatului. Produsul nu este destinat rețelei școlare industriale.</p> <p><b>EXPLICAREA DE MARCI SI SIMBOLURILE UTILIZATE</b></p> <p>P1: Tensiunea nominală, frecvență.</p> <p>P2: Dedicată pentru pentru sursă de lumină.</p> <p>P3: Produs este conform cu directivele Uniunii Europene (UE).</p> <p>P4: Protecția împotriva corpurilor solide mari mari de 12mm.</p> <p>P5: Clasa II . Produsul, în care protecția împotriva șocurilor electrice îndeplinește, în afară de izolația de bază, aplică izolație dublu sa întârta.</p> <p>P6: Utilizați numai în interior.</p> <p>P7: Microșurubă între contactele releului.</p> <p>P8: Indică posibilitatea de instalare și de utilizare a produsului în / pe pe suprafață inflamabilă în mod normal.o</p> <p><b>PROTECȚIE MEDIULUI</b></p> <p>Ai grijă de curățenia și a mediului. Vă recomandăm segregarea de deșeuri după ambalaje.</p> <p>P9: Această etichetă indică necesitatea de colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele, astfel etichetate, sub sancțiunea amenzi, nu aveți posibilitatea să aruncați la gunoi ordinar, împreună cu alte deșeurii. Aceste produse nu fi deșeurile pentru medii ambiant și sănătatea umană, necesită forme speciale de tratare / valorificare / reciclare / eliminare.</p> <p><b>COMENTARIU / SUGESTII</b></p> <p>Nu folosiți recomandările din acest ghidul poate duce la crearea unui astfel de incendii, arsuri, un șoc electric, leziuni fizice și alte daune materiale și nemateriale. Informații suplimentare despre produse de marcă Kanlux sunt disponibile la: www.kanlux.com.</p> <p>Kanlux SA nu este responsabil pentru orice consecințele care rezultă din nepăstrarea recomandărilor din acest manual.</p>
<b>GR</b>
<b>ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ / ΧΡΗΣΗ</b> <p>Προϊόν για οικιακή, οπτική και γενική χρήση.</p> <p><b>ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ</b></p> <p>Διατηρείται δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων. Πριν από τη συναρμολόγηση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Τη συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιήσετε ένα εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο πρόσωπο. Ολοκληρώστε πάντα τις εργασίες συναρμολόγησης με τη χρήση μόνιμης τροφοδοσία. Πρέπει να λάβετε τα μέτρα ειδικής προστασίας. Διαγράψτε μια συναρμολόγησης: δες τις εικόνες. Μην υπερβάσετε τη μέγιστη ισχύ του αισθητήρα: δες τις εικόνες. Πριν από την πρώτη χρήση πρέπει να επιβεβαιωθείτε εάν η μηχανική συναρμολόγηση και η ηλεκτρική σύνδεση είναι εντάξει. Το προϊόν μπορεί να συνδεθεί στην τροφοδοσία που εκπληρώνει τις ποιοτικές απαιτήσεις ενέργειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.</p> <p><b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b></p> <p>Προϊόν για εσωτερική χρήση. Προϊόν αναβεί και σβήνει φωτισμό αυτόματώς υπό την επίδραση αντικειμένων που κινούν.</p> <p><b>ΣΥΣΤΑΤΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΣΥΜΒΟΛΗ</b></p> <p>Πραγματοποιείτε τις ενέργειες σωτηρίας χωρίς τροφοδοσία. Καθαρίστε το προϊόν μόνο με χρήση μαλακών και καθαρών υφασμάτων. Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά μέσα. Μην καλύψετε το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στους χώρους που κυριαρχούν ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας πχ. οκνηρό, νερό, υγρασία, δίληψηες κλπ.</p> <p>Συναρμολογείτε το προϊόν ακριβώς από πηγές θερμότητας. Αντικείμενα που κινούν (πχ. αυτοκίνητα) μπορούν τυχόν να ενεργοποιήσουν τον αισθητήρα. Σε περιοχή δύσκολη ηλεκτρομαγνητικής απαντάσεως το προϊόν μπορεί να μην λειτουργεί κατάλληλα. Προϊόν δεν είναι προοριζόμεν για επαγγελματική χρήση.</p> <p><b>ΕΙΡΗΝΗΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ</b></p> <p>P1: Ονομαστική τάση, συχνότητα.</p> <p>P2: Ατομικιστική ισχύς της πηγής φωτισμού.</p> <p>P3: Το προϊόν πληρώνει τις απαιτήσεις των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (UE).</p> <p>P4: Προστασία από ότερά δέηματα μεγαλύτερα από 12mm.</p> <p>P5: Κατηγορία II. Το προϊόν στο να προστασία από ηλεκτροπληξία παρέχεται βασική μόνωση και χρησιμοποιούμενη διπλή μόνωση ή ενσωμαμένη μόνωση.</p> <p>P6: Μόνο για εσωτερική χρήση.</p> <p>P7: Μικρο-διακεν μετάξύ των σημείων επαφής του πομπού.</p> <p>P8: Το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν μπορεί να συναρμολογηθεί και να χρησιμοποιηθεί μέσα/πάνω στην κανονικά εύρηκτη βάση.</p> <p><b>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ</b></p> <p>Προσπατείτε το φυσικό περιβάλλον. Προτιμήστε να διαχωρίζετε</p>

απόβλητα αποσυσκευασίας.

P9: Αυτό το σύμβολο σημαίνει ανάγκη διαλεκτικής συγκέντρωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Το προϊόν με αυτό το σύμβολο, υπό κέρωση προαίτησει, δεν πρέπει να απορριπτείε μαζί με οικιακά απορρίματα. Αυτό τα προϊόντα μπορούν να είναι βλαβείρα για το περιβάλλον και για την υγεία ανθρώπων, απαιτούνται την ειδική διακοπή/αναδιάρθρωση / ανακύκλωση / εξουδετέρωση.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ**

Αμέλεια των κανονισμών της παρούσας οδηγίας μπορεί να προκαλέσει πχ. πυρκαγιά, έκταυμα, ηλεκτροπληξία, τραυματισμό, υλικές και αίσκλες ζημιές. Πρόσθετες πληροφορίες για τα άλλα προϊόντα της μάρκας Kanlux είναι διαθέσιμα σε: www.kanlux.com
H Kanlux S.A. Δε φέρει καμία ευθύνη για αποτελέσματα που προκύπτουν από αμέλεια των κανονισμών της παρούσας οδηγίας.

<b>UK</b>
<b>NAМЕНА / УΠΟΤΕΒΑ</b>
Производ наменет за употреба во домаќинствата и општа намена. <p><b>МОНТАЖА</b></p> <p>Заштитено право за технични промени. Пред да пристапите кон монтирањето запознајте се со инструкциијата за инсталација. Монтирањето треба да се изврши од страна на лице, кое што поседува соодветни овластувања. Сите дејствија треба да се одвиваат при изклучено напојување. Треба да се биде многу внимателен. Цртек за монтирање: погледни ја илустрацијата. Да не се надминува максималната мод на оптоварување на сензорот: погледни ја илустрацијата. Пред првата употреба треба да бидеме сигурни во правилното механично зацврстување и во правилното електрично поврзување. Производот може да се приклучи до напојувачка мрежа, која што ја исполнува стандардите за квалитет на енергијата, коишто се правно одредени.</p> <p><b>ФУНКЦИОНАЛНОСТ</b></p> <p>Производот е со употреба во затворен простор. Производит автоматски за вклучува и изклучува осветлувањето под влијание на објектите, коишто се движат.</p> <p><b>ОПЕРАТИВНИ ПРЕПОРАКИ / КОНЗЕРВАЦИЈА</b></p> <p>За време на конзервацијата да се исклучи од струја. Да се чисти изклучиво со деликатни и суви ткаенини. Да не се употребуваат хемиски материји за време на чистењето на производот. Производот да не се покрива. Производот да не се употребува во место каде што преовладуваат неполнии услови во околината на пример, прашина, прах, вода, влага, вибрации и слично. Производот да се монтира подалеку од извори на топлина. Подвижните предмети (на пример, автомобили) може да предизвикаат случајно активирање на сензорот. Во делот на дејство на силни електромагнетни пречки можат да се појават пречки во работата на уредот. Производот не е наменет за индустриски цели.</p> <p><b>ОБЈАСНУВАЊА ЗА УПОТРЕБЕНИТЕ ОЗНАЧУВАЊА И СИΜΒΟΛΙ</b></p> <p>P1: Номинален напор, фреквенција.</p> <p>P2: Посветена мок на изворот на светлина.</p> <p>P3: Производот ја исполнува барањата на Директивите на Европската Унија (ΕU).</p> <p>P4: Заштита од постojани тела поголеми од 12mm.</p> <p>P5: Класа II . Производ, при кој што, освен основната изолација заштита пред електричен удар исполнува и применета на двојна и засилена изолација.</p> <p>P6: Да се употребува само во затворен простор.</p> <p>P7: Микропауза помеѓу контактите на релето.</p> <p>P8: Символот укажува на можоста за инсталација и употреба на производот во/на површина од нормално запалив материјал.</p> <p><b>ΟΠΕΡΑΤΙΒΝΑ ΠΡΕΠΟΡΑΚΙ / ΚΟΝΣΕΡΒΑΚΙΩ</b></p> <p>Во време на конзервацијата да се исклучи од струја. Да се чисти изклучиво со деликатни и суви ткаенини. Да не се употребуваат хемиски материји за време на чистењето на производот. Производот да не се покрива. Производот да не се употребува во место каде што преовладуваат неполнии услови во околината на пример, прашина, прах, вода, влага, вибрации и слично. Производот да се монтира подалеку од извори на топлина. Подвижните предмети (на пример, автомобили) може да предизвикаат случајно активирање на сензорот. Во делот на дејство на силни електромагнетни пречки можат да се појават пречки во работата на уредот. Производот не е наменет за индустриски цели.</p> <p><b>ΟΒЈΑΣΝУВАЊА ЗА УΠΟΤΡΕΒΗΝΙΤΕ ΟΖΝΑΧУΑΝΑ Ι ΣΙΜΒΟΛΙ</b></p> <p>P1: Номинален напор, фреквенција.</p> <p>P2: Посветена мок на изворот на светлина.</p> <p>P3: Производот ја исполнува барањата на Директивите на Европската Унија (ΕU).</p> <p>P4: Заштита од постojани тела поголеми од 12mm.</p> <p>P5: Класа II . Производ, при кој што, освен основната изолација заштита пред електричен удар исполнува и применета на двојна и засилена изолација.</p> <p>P6: Да се употребува само во затворен простор.</p> <p>P7: Микропауза помеѓу контактите на релето.</p> <p>P8: Символот укажува на можоста за инсталација и употреба на производот во/на површина од нормално запалив материјал.</p> <p><b>ΟΠΕΡΑΤΙΒΝΑ ΠΡΕΠΟΡΑΚΙ / ΚΟΝΣΕΡΒΑΚΙΩ</b></p> <p>Во време на конзервацијата да се исклучи од струја. Да се чисти изклучиво со деликатни и суви ткаенини. Да не се употребуваат хемиски материји за време на чистењето на производот. Производот да не се покрива. Производот да не се употребува во место каде што преовладуваат неполнии услови во околината на пример, прашина, прах, вода, влага, вибрации и слично. Производот да се монтира подалеку од извори на топлина. Подвижните предмети (на пример, автомобили) може да предизвикаат случајно активирање на сензорот. Во делот на дејство на силни електромагнетни пречки можат да се појават пречки во работата на уредот. Производот не е наменет за индустриски цели.</p> <p><b>ΟΒЈАСΝУВАЊА ЗА УΠΟΤΡΕΒΗΝΙΤΕ ΟΖΝΑΧУΑΝΑ Ι ΣΙΜΒΟΛΙ</b></p> <p>P1: Номинален напор, фреквенција.</p> <p>P2: Посветена мок на изворот на светлина.</p> <p>P3: Производот ја исполнува барањата на Директивите на Европската Унија (ΕU).</p> <p>P4: Заштита од постojани тела поголеми од 12mm.</p> <p>P5: Класа II . Производ, при кој што, освен основната изолација заштита пред електричен удар исполнува и применета на двојна и засилена изолација.</p> <p>P6: Да се употребува само во затворен простор.</p> <p>P7: Микропауза помеѓу контактите на релето.</p> <p>P8: Символот укажува на можоста за инсталација и употреба на производот во/на површина од нормално запалив материјал.</p> <p><b>ΟΠΕΡΑΤΙΒΝΑ ΠΡΕΠΟΡΑΚΙ / ΚΟΝΣΕΡΒΑΚΙΩ</b></p> <p>Во време на конзервацијата да се исклучи од струја. Да се чисти изклучиво со деликатни и суви ткаенини. Да не се употребуваат хемиски материји за време на чистењето на производот. Производот да не се покрива. Производот да не се употребува во место каде што преовладуваат неполнии услови во околината на пример, прашина, прах, вода, влага, вибрации и слично. Производот да се монтира подалеку од извори на топлина. Подвижните предмети (на пример, автомобили) може да предизвикаат случајно активирање на сензорот. Во делот на дејство на силни електромагнетни пречки можат да се појават пречки во работата на уредот. Производот не е наменет за индустриски цели.</p> <p><b>ΟΒЈАСΝУВАЊА ЗА УΠΟΤΡΕΒΗΝΙΤΕ ΟΖΝΑΧУΑΝΑ Ι ΣΙΜΒΟΛΙ</b></p> <p>P1: Номинален напор, фреквенција.</p> <p>P2: Посветена мок на изворот на светлина.</p> <p>P3: Производот ја исполнува барањата на Директивите на Европската Унија (ΕU).</p> <p>P4: Заштита од постojани тела поголеми од 12mm.</p> <p>P5: Класа II . Производ, при кој што, освен основната изолација заштита пред електричен удар исполнува и применета на двојна и засилена изолација.</p> <p>P6: Да се употребува само во затворен простор.</p> <p>P7: Микропауза помеѓу контактите на релето.</p> <p>P8: Символот укажува на можоста за инсталација и употреба на производот во/на површина од нормално запалив материјал.</p> <p><b>ΟΠΕΡΑΤΙΒΝΑ ΠΡΕΠΟΡΑΚΙ / ΚΟΝΣΕΡΒΑΚΙΩ</b></p> <p>Во време на конзервацијата да се исклучи од струја. Да се чисти изклучиво со деликатни и суви ткаенини. Да не се употребуваат хемиски материји за време на чистењето на производот. Производот да не се покрива. Производот да не се употребува во место каде што преовладуваат неполнии услови во околината на пример, прашина, прах, вода, влага, вибрации и слично. Производот да се монтира подалеку од извори на топлина. Подвижните предмети (на пример, автомобили) може да предизвикаат случајно активирање на сензорот. Во делот на дејство на силни електромагнетни пречки можат да се појават пречки во работата на уредот. Производот не е наменет за индустриски цели.</p> <p><b>ΟΒЈΑΣΝУВАЊА ЗА УΠΟΤΡΕΒΗΝΙΤΕ ΟΖΝΑΧУΑΝΑ Ι ΣΙΜΒΟΛΙ</b></p> <p>P1: Номинален напор, фреквенција.</p> <p>P2: Посветена мок на изворот на светлина.</p> <p>P3: Производот ја исполнува барањата на Директивите на Европската Унија (ΕU).</p> <p>P4: Заштита од постojани тела поголеми од 12mm.</p> <p>P5: Класа II . Производ, при кој што, освен основната изолација заштита пред електричен удар исполнува и применета на двојна и засилена изолација.</p> <p>P6: Да се употребува само во затворен простор.</p> <p>P7: Микропауза помеѓу контактите на релето.</p> <p>P8: Символот укажува на можоста за инсталација и употреба на производот во/на површина од нормално запалив материјал.</p> <p><b>ΟΠΕΡΑΤΙΒΝΑ ΠΡΕΠΟΡΑΚΙ / ΚΟΝΣΕΡΒΑΚΙΩ</b></p> <p>Во време на конзервацијата да се исклучи од струја. Да се чисти изклучиво со деликатни и суви ткаенини. Да не се употребуваат хемиски материји за време на чистењето на производот. Производот да не се покрива. Производот да не се употребува во место каде што преовладуваат неполнии услови во околината на пример, прашина, прах, вода, влага, вибрации и слично. Производот да се монтира подалеку од извори на топлина. Подвижните предмети (на пример, автомобили) може да предизвикаат случајно активирање на сензорот. Во делот на дејство на силни електромагнетни пречки можат да се појават пречки во работата на уредот. Производот не е наменет за индустриски цели.</p> <p><b>ΟΒЈΑΣΝУВАЊА ЗА УΠΟΤΡΕΒΗΝΙΤΕ ΟΖΝΑΧУΑΝΑ Ι ΣΙΜΒΟΛΙ</b></p> <p>P1: Номинален напор, фреквенција.</p> <p>P2: Посветена мок на изворот на светлина.</p> <p>P3: Производот ја исполнува барањата на Директивите на Европската Унија (ΕU).</p> <p>P4: Заштита од постojани тела поголеми од 12mm.</p> <p>P5: Класа II . Производ, при кој што, освен основната изолација заштита пред електричен удар исполнува и применета на двојна и засилена изолација.</p> <p>P6: Да се употребува само во затворен простор.</p> <p>P7: Микропауза помеѓу контактите на релето.</p> <p>P8: Символот укажува на можоста за инсталација и употреба на производот во/на површина од нормално запалив материјал.</p> <p><b>ΟΠΕΡΑΤΙΒΝΑ ΠΡΕΠΟΡΑΚΙ / ΚΟΝΣΕΡΒΑΚΙΩ</b></p> <p>Во време на конзервацијата да се исклучи од струја. Да се чисти изклучиво со деликатни и суви ткаенини. Да не се употребуваат хемиски материји за време на чистењето на производот. Производот да не се покрива. Производот да не се употребува во место каде што преовладуваат неполнии услови во околината на пример, прашина, прах, вода, влага, вибрации и слично. Производот да се монтира подалеку од извори на топлина. Подвижните предмети (на пример, автомобили) може да предизвикаат случајно активирање на сензорот. Во делот на дејство на силни електромагнетни пречки можат да се појават пречки во работата на уредот. Производот не е наменет за индустриски цели.</p> <p><b>ΟΒЈΑΣΝУВАЊА ЗА УΠΟΤΡΕΒΗΝΙΤΕ ΟΖΝΑΧУΑΝΑ Ι ΣΙΜΒΟΛΙ</b></p> <p>P1: Номинален напор, фреквенција.</p> <p>P2: Посветена мок на изворот на светлина.</p> <p>P3: Производот ја исполнува барањата на Директивите на Европската Унија (ΕU).</p> <p>P4: Заштита од постojани тела поголеми од 12mm.</p> <p>P5: Класа II . Производ, при кој што, освен основната изолација заштита пред електричен удар исполнува и применета на двојна и засилена изолација.</p> <p>P6: Да се употребува само во затворен простор.</p> <p>P7: Микропауза помеѓу контактите на релето.</p> <p>P8: Символот укажува на можоста за инсталација и употреба на производот во/на површина од нормално запалив материјал.</p> <p><b>ΟΠΕΡΑΤΙΒΝΑ ΠΡΕΠΟΡΑΚΙ / ΚΟΝΣΕΡΒΑΚΙΩ</b></p> <p>Во време на конзервацијата да се исклучи од струја. Да се чисти изклучиво со деликатни и суви ткаенини. Да не се употребуваат хемиски материји за време на чистењето на производот. Производот да не се покрива. Производот да не се употребува во место каде што преовладуваат неполнии услови во околината на пример, прашина, прах, вода, влага, вибрации и слично. Производот да се монтира подалеку од извори на топлина. Подвижните предмети (на пример, автомобили) може да предизвикаат случајно активирање на сензорот. Во делот на дејство на силни електромагнетни пречки можат да се појават пречки во работата на уредот. Производот не е наменет за индустриски цели.</p> <p><b>ΟΒЈΑΣΝУВАЊА ЗА УΠΟΤΡΕΒΗΝΙΤΕ ΟΖΝΑΧУΑΝΑ Ι ΣΙΜΒΟΛΙ</b></p> <p>P1: Номинален напор, фреквенција.</p> <p>P2: Посветена мок на изворот на светлина.</p> <p>P3: Производот ја исполнува барањата на Директивите на Европската Унија (ΕU).</p> <p>P4: Заштита од постojани тела поголеми од 12mm.</p> <p>P5: Класа II . Производ, при кој што, освен основната изолација заштита пред електричен удар исполнува и применета на двојна и засилена изолација.</p> <p>P6: Да се употребува само во затворен простор.</p> <p>P7: Микропауза помеѓу контактите на релето.</p> <p>P8: Символот укажува на можоста за инсталација и употреба на производот во/на површина од нормално запалив материјал.</p> <p><b>ΟΠΕΡΑΤΙΒΝΑ ΠΡΕΠΟΡΑΚΙ / ΚΟΝΣΕΡΒΑΚΙΩ</b></p> <p>Во време на конзервацијата да се исклучи од струја. Да се чисти изклучиво со деликатни и суви ткаенини. Да не се употребуваат хемиски материји за време на чистењето на производот. Производот да не се покрива. Производот да не се употребува во место каде што преовладуваат неполнии услови во околината на пример, прашина, прах, вода, влага, вибрации и слично. Производот да се монтира подалеку од извори на топлина. Подвижните предмети (на пример, автомобили) може да предизвикаат случајно активирање на сензорот. Во делот на дејство на силни електромагнетни пречки можат да се појават пречки во работата на уредот. Производот не е наменет за индустриски цели.</p> <p><b>ΟΒЈΑΣΝУВАЊА ЗА УΠΟΤΡΕΒΗΝΙΤΕ ΟΖΝΑΧУΑΝΑ Ι ΣΙΜΒΟΛΙ</b></p> <p>P1: Номинален напор, фреквенција.</p> <p>P2: Посветена мок на изворот на светлина.</p> <p>P3: Производот ја исполнува барањата на Директивите на Европската Унија (ΕU).</p> <p>P4: Заштита од постojани тела поголеми од 12mm.</p> <p>P5: Класа II . Производ, при кој што, освен основната изолација заштита пред електричен удар исполнува и применета на двојна и засилена изолација.</p> <p>P6: Да се употребува само во затворен простор.</p> <p>P7: Микропауза помеѓу контактите на релето.</p> <p>P8: Символот укажува на можоста за инсталација и употреба на производот во/на површина од нормално запалив материјал.</p> <p><b>ΟΠΕΡΑΤΙΒΝΑ ΠΡΕΠΟΡΑΚΙ / ΚΟΝΣΕΡΒΑΚΙΩ</b></p> <p>Во време на конзервацијата да се исклучи од струја. Да се чисти изклучиво со деликатни и суви ткаенини. Да не се употребуваат хемиски материји за време на чистењето на производот. Производот да не се покрива. Производот да не се употребува во место каде што преовладуваат неполнии услови во околината на пример, прашина, прах, вода, влага, вибрации и слично. Производот да се монтира подалеку од извори на топлина. Подвижните предмети (на пример, автомобили) може да предизвикаат случајно активирање на сензорот. Во делот на дејство на силни електромагнетни пречки можат да се појават пречки во работата на уредот. Производот не е наменет за индустриски цели.</p> <p><b>ΟΒЈΑΣΝУВАЊА ЗА УΠΟΤΡΕΒΗΝΙΤΕ ΟΖΝΑΧУΑΝΑ Ι ΣΙΜΒΟΛΙ</b></p> <p>P1: Номинален напор, фреквенција.</p> <p>P2: Посветена мок на изворот на светлина.</p> <p>P3: Производот ја исполнува барањата на Директивите на Европската Унија (ΕU).</p> <p>P4: Заштита од постojани тела поголеми од 12mm.</p> <p>P5: Класа II . Производ, при кој што, освен основната изолација заштита пред електричен удар исполнува и применета на двојна и засилена изолација.</p> <p>P6: Да се употребува само во затворен простор.</p> <p>P7: Микропауза помеѓу контактите на релето.</p> <p>P8: Символот укажува на можоста за инсталација и употреба на производот во/на површина од нормално запалив материјал.</p> <p><b>ΟΠΕΡΑΤΙΒΝΑ ΠΡΕΠΟΡΑΚΙ / ΚΟΝΣΕΡΒΑΚΙΩ</b></p> <p>Во време на конзервацијата да се исклучи од струја. Да се чисти изклучиво со деликатни и суви ткаенини. Да не се употребуваат хемиски материји за време на чистењето на производот. Производот да не се покрива. Производот да не се употребува во место каде што преовладуваат неполнии услови во околината на пример, прашина, прах, вода, влага, вибрации и слично. Производот да се монтира подалеку од извори на топлина. Подвижните предмети (на пример, автомобили) може да предизвикаат случајно активирање на сензорот. Во делот на дејство на силни електромагнетни пречки можат да се појават пречки во работата на уредот. Производот не е наменет за индустриски цели.</p> <p><b>ΟΒЈΑΣΝУВАЊА ЗА УΠΟΤΡΕΒΗΝΙΤΕ ΟΖΝΑΧУΑΝΑ Ι ΣΙΜΒΟΛΙ</b></p> <p>P1: Номинален напор, фреквенција.</p> <p>P2: Посветена мок на изворот на светлина.</p> <p>P3: Производот ја исполнува барањата на Директивите на Европската Унија (ΕU).</p> <p>P4: Заштита од постojани тела поголеми од 12mm.</p> <p>P5: Класа II . Производ, при кој што, освен основната изолација заштита пред електричен удар исполнува и применета на двојна и засилена изолација.</p> <p>P6: Да се употребува само во затворен простор.</p> <p>P7: Микропауза помеѓу контактите на релето.</p> <p>P8: Символот укажува на можоста за инсталација и употреба на производот во/на површина од нормално запалив материјал.</p> <p><b>ΟΠΕΡΑΤΙΒΝΑ ΠΡΕΠΟΡΑΚΙ / ΚΟΝΣΕΡΒΑΚΙΩ</b></p> <p>Во време на конзервацијата да се исклучи од струја. Да се чисти изклучиво со деликатни и суви ткаенини. Да не се употребуваат хемиски материји за време на чистењето на производот. Производот да не се покрива. Производот да не се употребува во место каде што преовладуваат неполнии услови во околината на пример, прашина, прах, вода, влага, вибрации и слично. Производот да се монтира подалеку од извори на топлина. Подвижните предмети (на пример, автомобили) може да предизвикаат случајно активирање на сензорот. Во делот на дејство на силни електромагнетни пречки можат да се појават пречки во работата на уредот. Производот не е наменет за индустриски цели.</p> <p><b>ΟΒЈΑΣΝУВАЊА ЗА УΠΟΤΡΕΒΗΝΙΤΕ ΟΖΝΑΧУΑΝΑ Ι ΣΙΜΒΟΛΙ</b></p> <p>P1: Номинален напор, фреквенција.</p> <p>P2: Посветена мок на изворот на светлина.</p> <p>P3: Производот ја исполнува барањата на Директивите на Европската Унија (ΕU).</p> <p>P4: Заштита од постojани тела поголеми од 12mm.</p> <p>P5: Класа II . Производ, при кој што, освен основната изолација заштита пред електричен удар исполнува и применета на двојна и засилена изолација.</p> <p>P6: Да се употребува само во затворен простор.</p> <p>P7: Микропауза помеѓу контактите на релето.</p> <p>P8: Символот укажува на можоста за инсталација и употреба на производот во/на површина од нормално запалив материјал.</p> <p><b>ΟΠΕΡΑΤΙΒΝΑ ΠΡΕΠΟΡΑΚΙ / ΚΟΝΣΕΡΒΑΚΙΩ</b></p> <p>Во време на конзервацијата да се исклучи од струја. Да се чисти изклучиво со деликатни и суви ткаенини. Да не се употребуваат хемиски материји за време на чистењето на производот. Производот да не се покрива. Производот да не се употребува во место каде што преовладуваат неполнии услови во околината на пример, прашина, прах, вода, влага, вибрации и слично. Производот да се монтира подалеку од извори на топлина. Подвижните предмети (на пример, автомобили) може да предизвикаат случајно активирање на сензорот. Во делот на дејство на силни електромагнетни пречки можат да се појават пречки во работата на уредот. Производот не е наменет за индустриски цели.</p> <p><b>ΟΒЈΑΣΝУВАЊА ЗА УΠΟΤΡΕΒΗΝΙΤΕ ΟΖΝΑΧУΑΝΑ Ι ΣΙΜΒΟΛΙ</b></p> <p>P1: Номинален напор, фреквенција.</p> <p>P2: Посветена мок на изворот на светлина.</p> <p>P3: Производот ја исполнува барањата на Директивите на Европската Унија (ΕU).</p> <p>P4: Заштита од постojани тела поголеми од 12mm.</p> <p>P5: Класа II . Производ, при кој што, освен основната изолација заштита пред електричен удар исполнува и применета на двојна и засилена изолација.</p> <p>P6: Да се употребува само во затворен простор.</p> <p>P7: Микропауза помеѓу контактите на релето.</p> <p>P8: Символот укажува на можоста за инсталација и употреба на производот во/на површина од нормално запалив материјал.</p> <p><b>ΟΠΕΡΑΤΙΒΝΑ ΠΡΕΠΟΡΑΚΙ / ΚΟΝΣΕΡΒΑΚΙΩ</b></p> <p>Во време на конзервацијата да се исклучи од струја. Да се чисти изклучиво со деликатни и суви ткаенини. Да не се употребуваат хемиски материји за време на чистењето на производот. Производот да не се покрива. Производот да не се употребува во место каде што преовладуваат неполнии услови во околината на пример, прашина, прах, вода, влага, вибрации и слично. Производот да се монтира подалеку од извори на топлина. Подвижните предмети (на пример, автомобили) може да предизвикаат случајно активирање на сензорот. Во делот на дејство на силни електромагнетни пречки можат да се појават пречки во работата на уредот. Производот не е наменет за индустриски цели.</p> <p><b>ΟΒЈΑΣΝУВАЊА ЗА УΠΟΤΡΕΒΗΝΙΤΕ ΟΖΝΑΧУΑΝΑ Ι ΣΙΜΒΟΛΙ</b></p> <p>P1: Номинален напор, фреквенција.</p> <p>P2: Посветена мок на изворот на светлина.</p> <p>P3: Производот ја исполнува барањата на Директивите на Европската Унија (ΕU).</p> <p>P4: Заштита од постojани тела поголеми од 12mm.</p> <p>P5: Класа II . Производ, при кој што, освен основната изолација заштита пред електричен удар исполнува и применета на двојна и засилена изолација.</p> <p>P6: Да се употребува само во затворен простор.</p> <p>P7: Микропауза помеѓу контактите на релето.</p> <p>P8: Символот укажува на можоста за инсталација и употреба на производот во/на површина од нормално запалив материјал.</p> <p><b>ΟΠΕΡΑΤΙΒΝΑ ΠΡΕΠΟΡΑΚΙ / ΚΟΝΣΕΡΒΑΚΙΩ</b></p> <p>Во време на конзервацијата да се исклучи од струја. Да се чисти изклучиво со деликатни и суви ткаенини. Да не се употребуваат хемиски материји за време на чистењето на производот. Производот да не се покрива. Производот да не се употребува во место каде што преовладуваат неполнии услови во околината на пример, прашина, прах, вода, влага, вибрации и слично. Производот да се монтира подалеку од извори на топлина. Подвижните предмети (на пример, автомобили) може да предизвикаат случајно активирање на сензорот. Во делот на дејство на силни електромагнетни пречки можат да се појават пречки во работата на уредот. Производот не е наменет за индустриски цели.</p> <p><b>ΟΒЈΑΣΝУВАЊА ЗА УΠΟΤΡΕΒΗΝΙΤΕ ΟΖΝΑΧУΑΝΑ Ι ΣΙΜΒΟΛΙ</b></p> <p>P1: Номинален напор, фреквенција.</p> <p>P2: Посветена мок на изворот на светлина.</p> <p>P3: Производот ја исполнува барањата на Директивите на Европската Унија (ΕU).</p> <p>P4: Заштита од постojани тела поголеми од 12mm.</p> <p>P5: Класа II . Производ, при кој што, освен основната изолација заштита пред електричен удар исполнува и применета на двојна и засилена изолација.</p> <p>P6: Да се употребува само во затворен простор.</p> <p>P7: Микропауза помеѓу контактите на релето.</p> <p>P8: Символот укажува на можоста за инсталација и употреба на производот во/на површина од нормално</p>